

СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со оваа Спогодбата се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

Член 2

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.286,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец септември 2018 година.

Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа и на здравствен работник вработен во казнено-поправни и воспитно-поправни установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив ќе се утврдува така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.286,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата во Република Македонија.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.

Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи, казнено-поправните и воспитно-поправните установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив да ги усогласат актите за исплата на плати.

Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/14 и 137/16).

Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец септември 2018 година.

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Бр. 0101-72/1
5 септември 2018 година

Министерство за
здравство
Министер,
доц. д-р **Венко Филпче**, с.р.

Бр. 17-6298/1
5 септември 2018 година